



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Понеделник, 29 април 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавница служба 51-671.

211.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 23 април 1968 година.

П. Р. бр. 655
27 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузната скупштина,
др Марјан Брецељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) членот 40 се менува и гласи:

„(1) Стажот на осигурување им се смета со наголемено траење на осигурениците кои на територијата на Југославија поминале на работни места:

1) на кои вршењето на работите на работното место е особено тешко и штетно за здравјето — вкупно најмалку 5 години, или вкупно најмалку 3 години ако вршејќи ги работите на такви работни места станале инвалиди на трудот или според прописите за инвалидското осигурување се упатени на друга работа заради спречување инвалидност;

2) на кои осигурениците поради природата и тежината на работата, по определените години на живот не можат со успех да ја вршат определената професионална дејност — вкупно најмалку 10 години.

(2) Како време поминато на работни места на територијата на Југославија, во смисла на ставот 1 од овој член, ќе се смета и времето кое што на осигурениците — југословенски државјани им се смета во стаж на осигурување според одредбите на членот 136 од овој закон.

(3) Времето поминато во вршењето работи на работните места од ставот 1 на овој член се смета во стаж на осигурување со наголемување до најмногу 50%, зависно од тежината и штетноста на вр-

шењето на работите на одделни работни места односно од природата на работата.

(4) Со Законот за утврдување работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/68) — (во натамошниот текст: Законот за утврдување работните места) се утврдуваат работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење во смисла на ставот 1 од овој член, како и колкав стаж на осигурување се признава за секои 12 месеци ефективно поминати на одделни работни места во смисла на ставот 3 од овој член.“

Член 2

По членот 40 се додава нов член 40а, кој гласи:
„(1) Стажот на осигурување им се смета со наголемено траење и на осигурениците кои како потешки инвалиди или слепи поминале во работен однос вкупно најмалку 5 години, работејќи со полно работно време односно со работно време кое според прописите за работните односи е изедначено со полното работно време. На овие лица секои 12 месеци таква работа им се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

(2) Како потешки инвалиди во смисла на ставот 1 од овој член се сметаат:

1) осигуреник — инвалид на трудот со телесно оштетување од I до IV степен според прописите за инвалидското осигурување;

2) осигуреник — воен инвалид од војните и осигуреник — мирновремен воен инвалид од I до IV група.“

Член 3

Чл. 41 до 44 се менуваат и гласат:

„Член 41

(1) Како работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење затоа што работата на вршењето на работите на работното место е особено тешка и штетна за здравјето, можат да се утврдуваат само работните места на кои се стекнуваат следниве услови:

1) во врска со вршењето на работите на работното место да постои позначително дејствување на штетни влијанија врз здравствената состојба и работната способност на работниците, кое не може да се исклучи со примена на пропишаните мерки за заштита при работата и на други мерки подобни за отстранување на штетни влијанија. Ќе се смета дека дејствувањето на штетните влијанија врз здравствената состојба и работната способност на работниците не може да се исклучи ако штетните влијанија постојат и покрај тоа што на односите работни места се применети сите општи и посебни заштитни мерки утврдени со прописите за работните односи и заштитата при работата, како и други мерки кои можат да влијаат врз отстранувањето или намалувањето на штетните влијанија (повремена замена на работниците по определено време поминато во вршење работи на такви работни места, зајакнување на исхраната во текот на работниот ден, организирање рекреација за време на одморот во текот на работата и за време на дневниот, неделниот и годишниот одмор, обезбедување подолг годишен одмор и скратување на работното време под полното работно време и друго);

2) работите на работното место под тешки и за здравјето штетни услови да се вршат непосредно покрај изворот на штетни влијанија, во непрекинат тек на процесот на работа на односното работно место;

3) работите на работното место под околностите од точ. 1 и 2 на овој став да ги врши ист работник во текот на полното работно време определено за односната работа, земајќи го како полно работно време и работното време пократко од 42 часа неделно, определено за одделни работни места поради посебните услови на работа, согласно прописите за работните односи (особено тешка и напорна работа, работа под зголемен атмосферски притисок, работа во вода или влага, работа изложена на јонизирачки зрачења, работа во атмосфера загадена со отровни гасови, отровен прав и слично, работа со нагривачки материјали, работа на летачкиот персонал и др.).

(2) Како работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење затоа што векот на вршењето на професионалната дејност е ограничен со пополнувањето определени години на живот можат да се утврдат само работните места во областа на уметничката дејност, и тоа само во занимањата во кои поради природата и тежината на работата физиолошките функции на организмот опаѓаат во таа мера што тоа на работникот да му оневозможи натамошно вршење на истата професионална дејност.

(3) Сето време поминато во вршење работи на работните места утврдени со Законот за утврдување работните места се смета, под условите од членот 40 став 1 на овој закон, како стаж на осигурување со наголемено траење, без оглед на должината на одделен период на таква работа.

Член 42

(1) На осигурениците кои вршеле работи на работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, утврдено со Законот за утврдување работните места или со овој закон, старосните граници пропишани за здобивање со старосна пензија (чл. 24 и 25 став 1) се намалуваат сразмерно со степенот на наголемување стажот на осигурување на односните работни места, и тоа:

1) по една година за секои 6 години поминати во вршење работи на работните места на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стажот на осигурување како 14 месеци;

2) по една година за секои 5 години поминати во вршење работи на работните места на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стажот на осигурување како 15 месеци;

3) по една година за секои 4 години поминати во вршење работи на работните места на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стажот на осигурување како 16 месеци;

4) по една година за секои 3 години поминати во вршење работи на работните места на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стажот на осигурување како 18 месеци.

(2) На инвалидите и слепите на кои времето поминато во работен однос им се смета во стажот на осигурување со наголемено траење (член 40а), старосните граници пропишани за здобивање со старосна пензија им се намалуваат по една година за секои 5 години ефективно поминати во работен однос со полно работно време односно со работно време кое според прописите за работните односи е издигнувано со полно работно време.

(3) Намалување на старосната граница според одредбите од овој член се врши за осигурениците кои во вршењето работи на работните места на кои односно под околности под кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, поминале најмалку онолку години колку со одредбите на членот 40 став 1 односно членот 40а став 1 од овој закон е пропишано како услов за сметање на стажот со наголемено траење.

Член 43

Во стажот на осигурување со наголемено траење се смета, ако со овој закон за одделни случаи не е определено поинаку:

1) сето време ефективно поминато по 15 мај 1945 година во вршење работи на работните места утврдени со овој закон или со Законот за утврдување работните места;

2) сето време кое осигурениците — потешки инвалиди и осигурениците — слепи го поминале во работен однос под условите од членот 40а став 1 на овој закон.

Член 44

(1) Траењето на времето поминато во вршење работи на работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење (чл. 40 и 41), може да се утврдува само во согласност со податоците од евиденцијата што работните организации ја водат за тие работни места и за работниците кои работат на нив, односно врз основа на матичната евиденција за осигурениците (чл. 171 до 174). Ова важи соодветно и за времето кое според одредбата на членот 249а став 6 од овој закон ќе се евидентира за осигурениците — потешки инвалиди и осигурениците — слепи.

(2) Ако работната организација во која осигуреникот вршел работи на работните места од ставот 1 на овој член престанала да постои, времето што се признава како поминато на такви работни места се утврдува во постапката за утврдување на пензискиот стаж според одредбите на главата X од овој закон, и тоа по исклучок од членот 184 став 1 на овој закон најдоцна до 31 декември 1968 година. На истиот начин се утврдува поранешното време кое на работните места од ставот 1 на овој член го поминале работниците за кои, поради непостоење на евиденција, не може да се утврдува фактичната состојба во смисла на членот 249а став 5 од овој закон.

(3) Периодите на работата утврдени во смисла на членот 43 од овој закон и ст. 1 и 2 од овој член се регистрираат во матичната евиденција, според прописите за водење на таа евиденција предвидени во членот 174 на овој закон.

Член 4

Во членот 47 став 1 на крајот на точката 4 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) во граничната служба од 15 мај 1945 година до почетокот на применувањето на овој закон, на должности што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана — согласно со прописите што важеа до почетокот на применувањето на овој закон.“

По ставот 1 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„(2) На воените осигуреници секои 12 месеци ефективно поминати на определени работи им се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување, и тоа:

1) во вршење работи на работното место член на специјална опитна посада за испитување на вооружувањето во фазата на освојување производството од завршните опити и испитувања, ако на опити и испитувања поминат просечно најмалку една половина од вкупното годишно работно време;

2) во вршење работи на радиолошката, биолошката и хемиската заштита во лабораториски и полигонски услови, на работни места што ќе ги утврди државниот секретар за народна одбрана.

(3) На воените осигуреници како 15 месеци стаж на осигурување им се сметаат секои 12 месеци ефективно поминати во вршење работи на работни места при радарски уреди на кои се изложени на радарски зрачења, и тоа на осигурениците кои вршат поправка, посложени дотерувања и испитувања, или работат како инструктори — наставници за поправка на радарски уреди, ако на тие работи поминат просечно најмалку три четвртини од вкупното годишно работно време.

(4) На воените осигуреници кои вршат работи на други работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење според одредбите на Законот за утврдување работните места, времето ефективно поминато на тие работни места им се смета во стажот на осигурување наголемено според одредбите на тој закон, под условите од членот 40 став 1 и членот 43 од овој закон.

(5) Времето од точ. 1 до 4 на ставот 1 од овој член се смета со наголемено траење без оглед кога е поминато на тие должности односно работни места. Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член не се применуваат на периодите што се сметаат во пензискиот стаж во двојно траење.

(6) На осигурениците — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, времето ефективно поминато на должностите односно работните места од ст. 1 до 4 на овој член им се смета во стажот на осигурување со наголемено траење во обемот и под условите определени во ст. 1 до 5 на овој член.

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат.

Член 5

Во членот 50 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) На воен осигуреник кој ја остварува старосната пензија според општите услови за здобивање со пензија (член 24), пропишаната старосна граница му се намалува:

1) за времето ефективно поминато на должности односно работни места од членот 47 на овој закон — според одредбите на членот 42 од овој закон;

2) за времето поминато на должности од членот 48 ст. 1 и 2 од овој закон — по една година за секои 4 години ефективно поминати на тие должности.“

Во ставот 2 по зборовите: „од членот 47 став 1“ се додаваат зборовите: „точ. 1 до 4“.

Член 6

По членот 173 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 173а

(1) Организациите и органите кај кои постојат работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, должни се да воспостават евиденција за таквите работни места, со податоци за посебните услови на работата, за применетите општи и посебни мерки за заштита при работата, работното време, организацијата на работата и бројот на работниците на тие работни места.

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член е исклучителен основ за внесување податоци во евиденцијата за личните доходи на работниците, која работната организација ја води според прописите за евиденцијата во областа на трудот, за времето поминато на работа и за степенот на наголемување стажот на осигурување, за секој одделен работник кој работел на работни места од ставот 1 на овој член.

(3) За спорните прашања што ќе настанат во послед на евиденцијата, евидентирањето на настанатите промени и поднесувањето на задолжителни пријави, решава арбитражно и конечно комисија што ја сочинуваат: претставник на организацијата односно органот, претставник на службата на социјалното осигурување што ќе го определи односно овласти републичкиот завод за социјално осигурување од редот на своите работници или од работниците на комуналниот завод за социјално осигурување и претставник на општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот односно на органот надлежен за работите на рударската инспекција.

Член 173б

(1) Организационите единици на Југословенската народна армија во кои постојат должности и работни места од членот 47 на овој закон должни се да водат трајна евиденција за тие работи и лицата што

ги вршат, на начин што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана по прибавено мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување.

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член е исклучителен основ кој на организационите единици на Југословенската народна армија им служи:

1) за издавање службена потврда на надлежните заводи за социјално осигурување при поведувањето постапка за остварување право на пензија на воени осигуреници кои работеле на должности и работни места од ставот 1а на овој член или за пензија на членови на нивните семејства;

2) за внесување податоци во евиденцијата за личните доходи што ја водат според прописите за евиденциите во областа на трудот, за времето поминато на работа и за степенот на наголемување стажот на осигурување на должности и работни места од ставот 1 на овој член за граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

(3) Организационите единици од ставот 1 на овој член должни се сите промени што ќе настанат во поглед на фактичните состојби внесени во евиденцијата од ставот 1 на овој член уредно да ги спроведат во таа евиденција и во поглед на работите на кои работат граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија најдоцна до 30 април секоја година да му поднесат на надлежниот завод за социјално осигурување пријава со соодветни податоци за настанатите промени во изминатата година, означувајќи ги работните места односно должностите со степенот на наголемување стажот на осигурување (12/18, 12/16, 12/15).

(4) Во службените потврди од ставот 2 точка 1 на овој член, должностите и работните места од членот 47 ст. 1 до 4 на овој закон се означуваат со степенот на наголемување стажот на осигурување согласно со одредбите на ставот 3 од овој член.

Член 173в

(1) Организациите и органите должни се сите промени што ќе настанат во поглед на фактичните состојби внесени во евиденцијата од членот 173а став 1 односно од членот 173б став 2 точка 2 на овој закон уредно да ги внесат во евиденцијата и најдоцна до 30 април секоја година да му поднесат на надлежниот завод за социјално осигурување пријава со податоци за настанатите промени во изминатата година.

(2) Организационите единици на Југословенската народна армија должни се за воените осигуреници да ги внесат во евиденцијата што ја водат според посебни прописи промените на фактичните состојби (став 1) настанати кај тие осигуреници.

(3) Ако во изминатата година немало промени во состојбите внесени во евиденцијата, организацијата односно органот (ст. 1 и 2) должен е во случаите и во рокот од ставот 1 на овој член за тоа да поднесе пријава.

Член 173г

(1) Евиденција за времето што воените осигуреници го поминале на должности од членот 48 на овој закон, водат и потврди за времето поминато на тие должности издаваат надлежните органи односно организационите единици на Југословенската народна армија според прописите за водене евиденција во Југословенската народна армија донесени врз основа на Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65).

(2) Евиденција за времето што работниците на определени должности во органите на внатрешните работи го поминале на должности од чл. 58 и 59 на овој закон, водат и потврди за времето поминато на тие должности издаваат надлежните органи според одредбите на Основниот закон за сомоуправувањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/65) и прописите донесени врз основа на тој закон.

(3) Потврди за времето поминато на должностите споменати во ст. 1 и 2 на овој член надлежните органи им издаваат на надлежните заводи за социјално осигурување при поведувањето постапка за остварување право на пензија на лицата кои работеле на односните должности или право на пензија на нивните семејства.

Член 173д

(1) Работникот кој врши работи на работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење има право на увид во евиденциите што организацијата односно органот ги води за работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, за работниците и времето поминато на тие работни места.

(2) Работникот има право на приговор, согласно со одредбите од Основниот закон за работните односи, ако смета дека во евиденциите не се внесени или не се правилно внесени податоци за неговата работа на работни места од ставот 1 на овој член."

Член 7

По членот 239 се додава нов член 239а, кој гласи:

„(1) Времето поминато пред 15 мај 1945 година на работни места на кои стажот на осигурување се сметаше со наголемено траење пред влегувањето во сила на Законот за утврдување работните места, се признава во стаж на осигурување со наголемено траење во обемот и под условите што беа определени со порано важечките прописи.

(2) Времето поминато по 15 мај 1945 година на работни места на кои пред влегувањето во сила на Законот за утврдување работните места стажот на осигурување се сметаше со наголемено траење, а според одредбите на тој закон не се смета во стаж на осигурување со наголеменото траење или се смета под други услови или со поинаков степен на наголемување, ќе се признае во стаж на осигурување за периодот од влегувањето во сила на тој закон — под условите и во обемот што се предвидени со поранешните прописи.

(3) Времето поминато на работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење според одредбите на овој закон и на Законот за утврдување работните места а кое пред влегувањето во сила на тој закон не се сметаше со наголемено траење, ќе им се засмета, на барање на уживателите на пензија, во пензиски стаж за зголемување на пензискиот процент. Ова време ќе им се засмета, согласно со важечките прописи, на сите уживатели на кои пензијата им е преведена или определена според одредбите на овој закон или ќе им биде определена по барања поднесени пред влегувањето во сила на Законот за утврдување работните места. Во поглед исплатата на новиот износ на пензија согласно ќе се применува одредбата на членот 229 од овој закон."

Член 8

По членот 249 се додаваат два нова члена, кои гласат:

„Член 249а

(1) Заради воспоставување евиденцијата предвидена во членот 173а од овој закон, организациите и органите во кои постојат работни места утврдени со Законот за утврдување работните места, како и заводите за социјално осигурување, должни се комисијски да ги утврдат во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на тој закон:

1) работните места во работната организација на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење во смисла на одредбите од овој закон и од Законот за утврдување работните места;

2) работното време кое според статутот на работната организација, согласно со законот, се смета како полно работно време, на работните места утврдени во смисла на точката 1 од овој став;

3) бројот на работниците кои редовно работат на работните места утврдени во смисла на точката 1 од овој став, земајќи ја за основа бројната состојба според распоредот на работниците во месецот пред месецот во кој влегува во сила Законот за утврдување работните места;

4) календарската година од која, без прекин или со прекин, во работната организација се вршат работи на работните места утврдени во смисла на точката 1 од овој став.

(2) Комисијата што ги утврдува фактичните состојби од ставот 1 на овој член ја сочинуваат: претставник на работната организација, претставник на службата на социјалното осигурување што ќе го определи односно овласти републичкиот завод за социјално осигурување од редот на своите работници или од работниците на комуналниот завод за социјално осигурување и претставник на општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот односно на органот надлежен за работите на рударската инспекција.

(3) За утврдување на фактичните состојби од ставот 1 на овој член се составува записник во три примерока од кои едниот го задржува организацијата односно органот, а по еден примерок се доставува до комуналниот завод за социјално осигурување и до републичкиот завод за социјално осигурување. Кон овој записник се прилага поименичен попис на работниците кои, според распоредот важечки за текуштиот месец, работат на работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење. Врз основа на утврдените фактични состојби, организацијата односно органот должен е за секој одделен работник што работи на работни места од ставот 1 на овој член да ги внесе пропишаните податоци во евиденцијата за личните доходи што ја води според прописите за евиденцијата во областа на трудот (работно време и степен на наголемување стажот на осигурување).

(4) За спорните прашања во врска со комисијското утврдување на фактичните состојби (став 1) решава арбитражно и конечно, посебна комисија што ја оформува општинскиот орган на управата надлежен за трудот, од по еден претставник на основната комора, општинскиот синдикален совет и општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот односно на органот надлежен за работите на рударската инспекција.

(5) Утврдување на фактичните состојби во смисла на одредбите од овој член ќе се изврши, ако е тоа можно врз основа на расположивата документација, и за работните места од ставот 1 на овој член кои во работната организација порано постоеле а во време на утврдувањето на фактичните состојби повеќе не постојат, како и за работниците кои работеле на тие работни места. Исто така, утврдување на фактичните состојби ќе се изврши и за работните места и работниците на оние работни организации кои повеќе не постојат поради спојување односно здружување со друга работна организација, а врз основа на расположивата документација во новата работна организација.

(6) Комуналните заводи за социјално осигурување се должни, во рокот предвиден за утврдување на фактичните состојби од ставот 1 на овој член, да утврдат во кои работни и други организации и органи постојат осигуреници — потешки инвалиди и осигуреници — слепи, кои работат со полно работно време односно со работно време кое според прописите за работните односи се издначува со полното работно време, и за тие осигуреници во нивниот личен картон да внесат соодветни податоци за стажот на осигурување со наголемено траење, заради обзбедување потребни податоци за матичната евиденција.

Член 249б

(1) Утврдување на фактичните состојби во поглед на должностите односно работните места од членот 47 на овој закон, како и на работните места утврдени со Законот за утврдување работните места,

кои постојат во организационите единици на Југословенската народна армија, заради воспоставување евиденцијата предвидена во членот 1736 на овој закон, ќе извршат посебни комисији формирани од претставници на организационата единица и технички стручњаци на начинот што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

(2) Организационите единици на Југословенската народна армија ќе му ги достават на надлежниот комунален завод, заради регистрирање, податоците за утврдените фактични состојби во смисла на ставот 1 од овој член во поглед на работните места на кои работат осигуреници — граѓански лица на служба во Југословенската народна армија, со ознака на степенот на наголемување стажот на осигурување на одделни работни места. Овие податоци се доставуваат според распоредот важечки во месецот пред месецот во кој влегува во сила Законот за утврдување работните места. Кон овие податоци се доставува и поименичен попис на осигурениците — граѓански лица кои работат на односните работни места, според распоредот важечки за текуштиот месец. Прописаните податоци за секој таков осигуреник организационите единици на Југословенската народна армија ги внесуваат во евиденцијата за личните доходи, што ја водат според прописите за евиденцијата во областа на трудот.

(3) Според расположивата документација, во извештајот што му се поднесува на заводот во смисла на ставот 2 од овој член ќе се внесат и податоци за периодите кои осигурениците — граѓански лица порано ги поминале на работни места односно работи од ставот 1 на овој член во организационата единица во која се утврдува фактичната состојба.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

212.

Врз основа на членот 217 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

Се прогласува Законот за утврдување работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 23 април 1968 година.

П. Р. бр. 656
27 април 1968 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
претседател
на Сојузната скупштина,
Милентин Поповиќ, с. р.

Потпретседател на
Сојузната скупштина,
др Марјан Брецељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО НАГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат:

1) работните места на кои вршењето работи на работното место е особено тешко и штетно за здрав-

јето, согласно со одредбите на чл. 40 и 41 став 1 од Основниот закон за пензиското осигурување;

2) работните места на кои осигурениците, поради природата и тежината на работата, по определените години на животот не можат со успех да ја вршат својата професионална дејност, согласно со одредбите на чл. 40 и 41 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување;

3) зголемувањето на стажот на осигурување што се признава за секои 12 месеци поминати на одделни работни места (точ. 1 и 2);

4) постапката по барањата за утврдување на нови и за ревизија на утврдените работни места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење.

Член 2

Како работни места на кои вршењето работи на работното место е особено тешко и штетно за здравјето во смисла на членот 1 точка 1 од овој закон и соодветното зголемување на стажот на осигурување се утврдуваат:

1. ВО РУДНИЦИ

1) Работните места на работници што работат на непосредно производство во јамите на рудници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини.

2) Работните места на работници што работат на непосредно производство во јамите на рудници во кои не се експлоатираат нуклеарни сировини, но во тие јами, според наодот на сојузниот орган на управата надлежен за работите на нуклеарната енергија, постои јонизирачко зрачење кое значително го надминува просекот на природното зрачење и се приближува кон нивото на зрачењето во јамите на рудници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци.

3) Работните места на работници што работат во рудници непосредно на производството на подземни работи.

4) Работните места на работници што работат на работите во врска со непосредното производство во јамите на рудници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини односно во јамите на рудници во кои не се експлоатираат нуклеарни сировини, но во кои, според наодот на сојузниот орган на управата надлежен за работите на нуклеарната енергија, постои јонизирачко зрачење што се приближува до нивото на зрачењето во јамите на рудници во кои се експлоатираат нуклеарни сировини.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3 и 4 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

5) Работните места на работници што работат на работи за заштита од јонизирачко зрачење во јамите на рудници за нуклеарни сировини.

6) Работните места на работници што работат во рудници на подземни работи во врска со производството (сниматели и мерачи на јами, управници, инженери, технички референти, работоводители, работници на занаетчиски работи и помошни работници кај снимателите и мерачите на јами, кај работниците на занаетчиски работи и на главните извозни подземни патишта).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 5 и 6 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

II. ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦИ

1. Работни места кај високи печки

Работните места на работници што непосредно работат на топење руда кај високи и ТХ-печки.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

2. Работни места во челичани

1) Работните места на топители во челичани и леарници на челик што непосредно работат на топење и прободување полно работно време.

2) Работните места на работници на леење челик во леарни јами.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

3. Работни места во валачници

1) Работните места на работници во валачници на челик каде што работата се врши со рачен алат на жешко (вложување, прифаќање, извлекување, раздвојување, вртење и чистење на валачнички производи).

2) Работните места на работници на жарни и загревни печки со континуиран процес на производство каде што работата се врши со рачен алат (туркачи и потискувачи).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

4. Работни места на агломерација

Работните места на работници што непосредно работат на агломерација полно работно време.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

5. Работни места во ковачници на железарници и други ковачници

Работните места на работници што работат на работите на механизирано машинско ковање, на чекани со тежина на токмакот над 800 kg и на тешки преси при континуирано производство на отковки потешки од 150 kg (прв ковач и предработник на чекан, трет ковач и помошници, предработник на преса, прв ковач на преса, раководител на преса и помошници).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

III. ВО КОКСАРНИЦИ

Работните места на работници што работат на отворање капацити на коксни батерии (деклери).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

IV. ВО ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА**1. Работни места на агломерација**

Работните места на работници што непосредно работат на агломерација во обоената металургија полно работно време.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

2. Работни места на дробење руди

Работните места на работници што работат на примарно дробење руди на обоени метали кај отворени дробилки.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

3. Работни места во производството на бакар

1) Работните места на работници што непосредно работат кај WJ — печки (работници што работат на шаржирање, испуштање бакренеца, чистење шлака и вадење прав).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

2) Работните места на работници што непосредно работат кај пламени печки (работници што работат на шаржирање и испуштање бакренеца и шлака).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

3) Работните места на работници што непосредно работат кај конвертори (работници на шаржирање, испуштање бакар и чистење шлака).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

4. Работни места во производството на олово

1) Работните места на работници што непосредно работат на коритести печки и комори на механички филтери во топилници на олово.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

2) Работните места на работници кои постојано работат на помошни работи во хала кај коритести печки (работи непосредно врзани за опслужување на коритести печки, — подготвување шаржи, собирање шлака и др.).

3) Работните места на работници што работат на шаржирање печки во топилница на олово.

4) Работните места на топители на шахтни, тапански, пламени и ротациони печки.

5) Работните места на работници што работат на работите чистачи на визби, гасоводи и електро-филтери во топилница на олово.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 2, 3, 4 и 5 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

6) Работните места на работници што работат на печки во рафинерија на олово, во производството на анодно сребро и бизмут.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 6 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

5. Работни места во производството на миним

Работните места на работници што работат непосредно во производството на миним.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

6. Работни места во производството на цинк

1) Работните места на топители кај немеханизирани дестилациони печки на дестилација на цинк.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

2) Работните места на работници што работат на копање и префрлање на цинк-агломерати од уреди за агломерација.

3) Работните места на работници што постојано работат на чистење гасоводи на механички и електро-филтери кај пржилници на цинк.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

7. Работни места во производството на антимон

1) Работните места на работници што непосредно работат на пламени печки за преработка на антимон-триоксид (работници што работат на шаржирање, топење, и излевање).

2) Работните места на работници што непосредно работат на шахтни печки за преработка на шлака (работници што работат на шаржирање, топење и излевање).

3) Работните места на работници што непосредно работат на печки за предрафинација и рафинација (работници што работат на топење, шаржирање и излевање).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

4) Работните места на работници што работат кај ротациони печки непосредно на пржење анти-монови руди и концентрати.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 4 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

8. Работни места во производството на жива

1) Работните места на работници што непосредно работат кај шпирек-печки и шахтни печки (топители и помошници).

2) Работните места на работници што непосредно работат на горниот и долниот дел на шпирек-печки и шахтни печки.

3) Работните места на работници што непосредно работат на преработка на живин прав.

4) Работните места на работници што работат непосредно на полнење шишиња со жива.

5) Работните места на работници што работат непосредно на просевање на живиниот оксид.

6) Работните места на работници што работат во производството на живин сублимат (синтеза, вадење сублимат од комора, подготовка на сублимат за пакување и пакување на сублимат).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

7) Работните места на топители кај ротациони печки.

8) Работните места на работници што работат на долниот дел на ротациона печка.

9) Работните места на работници што работат во производството на живини соединенија (шаржирање, центрифугирање, декантација и рафинирање).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 7, 8 и 9 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

V. НА РАБОТИ СО ОЛОВО

Работните места на варилци на олово што постојано работат на варење лимови, цевки и оловни арматури (хемиска индустрија, обоена металургија и др.).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

VI. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕРОЛЕГУРИ И КАЛЦИУМ-КАРБИД

1. Работни места во производството на феролегури

1) Работните места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на фероманган — на шаржирање, топење, дупчење, излевање и одвојување шлага.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

2) Работните места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на феролегури, освен фероманган, — на шаржирање, топење и дупчење.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

3) Работните места на работници што непосредно работат на електро-печки во производството на фе-

ролегури, освен фероманган, — на излевање и одвојување шлага.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

2. Работни места во производството на калциум-карбид

Работните места на работници што непосредно работат на електро-печки (работници што работат на шаржирање, топење, дупчење и излевање).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

VII. ВО ЛЕАРНИЦИ

1) Работните места на работници во чистилница на одливки, што работат на висечки точилки.

2) Работните места на работници кои во кабина работат на песочење на одливки.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

3) Работните места на работници чија работа континуирано ги опфаќа работите на калапирање (рачно и машински), а не и работите на подготовка и др.

4) Работните места на топители на куполни печки во континуиран процес на леење.

5) Работните места на работници во чистилница на одливки, што работат со рачни и стабилни точилки и на песочење на одливки.

6) Работните места на работници што работат на истресување одливки од калапите рачно и на вибрациона решетка.

7) Работните места на работници што работат на избивање јатки рачно и со пневматичен алат.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3, 4, 5, 6 и 7 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

VIII. НА РАБОТИ НА ВОЗАЧ НА ДИГАЛКИ

Работните места на работници што работат како возачи на дигалки на леарни полиња при континуирана работа на печка во црната металургија и обоената металургија, во производството на феролегури и во леарници.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

IX. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НЕМЕТАЛИ

Работните места на работници што непосредно работат на дробење азбестна руда, сепарација и пакување на азбестно влакно.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

X. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТАКЛО

Работните места на работници што работат како дувачи на стакло на луле, набирачи на столец, набирачи на кико-машина, набирачи на преса, банкари-кугличари.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

XI. ВО ПОМОРСКАТА БРОДОГРАДБА

1) Работните места на работници што работат како електроварилци во бродски труп.

2) Работните места на работници што работат на чистење 'рѓа односно на грубо бојосување во бродски труп.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

XII. ВО ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКАТА ИНДУСТРИЈА

1) Работните места на работници што непосредно работат на синтеза и екстракција на алкалоидите на опиумот.

2) Работните места на работници што непосредно работат во производството на морфин од афионски чушки.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

3) Работните места на работници што работат на синтеза и екстракција на алкалоидите на опиумот, освен работниците наведени под 1 (шефови на одделенија, технолози и чистачки).

4) Работните места на работници што работат во производството на морфин од афионски чушки, освен работниците наведени под 2 (шефови на одделенија, чистачки, магационери на алкалоиди).

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3 и 4 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

XIII. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКСПЛОЗИВИ И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

1) Работните места на работници што непосредно работат на производство на иницијални и хемиски чисти бризантни експлозиви, нитроцелулоза, пластични експлозиви, црн барут, малодимни барути, специјални барути и иницијални смеси.

2) Работните места на работници што непосредно работат на преработка на иницијални и бризантни експлозиви и на делаборација на елементи полнети со овие материји.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

3) Работните места на работници што непосредно работат на доработка на бризантни експлозиви и на производство на прашести експлозиви и пиротехнички смеси.

4) Работните места на работници што непосредно работат на лабораторија со иницијални и бризантни експлозиви.

5) Работните места на работници што во производните погони непосредно работат на истражување иницијални и бризантни експлозиви, запаливи смеси и црн барут.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 3, 4 и 5 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

XIV. ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ

1) Работните места на работници што работат на работите пекачи на клинкери.

2) Работните места на работници што работат како ракувачи со раст-испуст на клинкери.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

XV. ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Работните места на работници што најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на годината ќе поминат на непосредни работи на пробивање тунели (дупчачи, минери-запалувачи на мини, натоварувачи и ниски помошни работници).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

XVI. НА РАБОТИ НА ОГНООТПОРНИ СИДАРИ

Работните места на работници кои најмалку 80% од вкупното ефективно работно време во текот на

годината ќе поминат на работа како огноотпорни сидари на жешки ремонти и на генерални ремонти на индустриско-металургиски печки (SM-печки, високи печки, коксни печки, миксери, валачки печки и ковачки печки за загревање на вложки во валачници односно отковки во ковачници, електро-печки за производство на електро-челик и феро-легури, нискошахтни TN-печки за производство на сурово железо, ротациони печки за пржење руда и ротациони печки за производство на: цемент, синтермагнезит, синтердоломит, обоени метали, карбид и жива).

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

XVII. НА ПОДВОДНИ РАБОТИ

1) Работните места на работници што работат на нуркачки работи.

2) Работните места на работници што работат на работи што се вршат во кесони.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци.

XVIII. ВО СООБРАЌАЈОТ

1. Работни места во железничкиот сообраќај

Работните места на огнари на парни локомотиви.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

2. Работни места во поморскиот и померско-речниот сообраќај

1) Работните места на укрцан персонал на танкери што превземаат течнo гориво на долга, голема и мала крајбрежна пловидба.

2) Работните места на јагленоогнари и јаглениари на долга, голема и мала крајбрежна пловидба.

3) Работните места на светилничари на светилници од I и II категорија — според посебни прописи.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

4) Работните места на укрцан персонал, освен персоналот наведен под 1 и 2, на долга и голема крајбрежна пловидба.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 4 се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

3. Работни места во речниот сообраќај

Работните места на јагленоогнари и јаглениари.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

4. Работни места во областа на воздушната пловидба

1) Работните места на работници што работат на работи на професионални пилоти, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно.

2) Работните места на наставници по моторно летање и воздухопловно едриличарство, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно.

3) Работните места на наставници по падобранство, под услов да извршат најмалку 30 скокови годишно.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1, 2 и 3 се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци.

4) Работните места на работници што работат на работи на летачи-радиотелеграфисти, летачи-

-навигатори и летачи-авиомеханичари, под услов да имаат најмалку 200 летања годишно.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 4 се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци.

Како летање се смета сское полетување.

Летање што трае непрекинато, без слетување, поделго од 5 часа (чартер-лет) се смета како две летања.

XIX. НА НУКЛЕАРНИ УРЕДИ И ВО НУКЛЕАРНИ ЛАБОРАТОРИИ

1) Работните места на работници што работат при нуклеарни реактори и акцелератори во лаборатории со висока активност, како и на други работни места на кои условите за работа се идентични со условите во такви лаборатории, а што ќе ги определат сојузниот орган на управата надлежен за работите на нуклеарната енергија.

2) Работните места на работници што работат на работи на деконтаминација во институти за нуклеарни науки.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 и 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

XX. НА РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА РАДИОЛОГИЈАТА — ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Работните места на лекари и помошен персонал што непосредно работат на подготвување и применување на затворени гамаемитери.

Секои 12 месеци поминати на овие работни места се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

Член 3

Како работни места на кои осигурениците поради природата и тежината на работата, по определени години на животот не можат со успех да ја вршат својата професионална дејност (член 1 точка 2) и соодветното зголемување на стажот на осигурување се утврдуваат:

ВО УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ

1) Работните места на балетски играчи.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 1 се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци.

2) Работните места на оперски пеачи — солисти носители на главни улоги.

Секои 12 месеци поминати на работните места под 2 се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци.

Член 4

Евидентирање на работните места утврдени со овој закон ќе се спроведе според постапката пропишана во членот 249а односно 249б од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 5

(1) Барања за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење, а кои не се утврдени со овој закон, како и барања за ревизија на работните места утврдени со овој закон, можат да поставуваат работните организации и нивните здруженија, државните органи, синдикалните организации и заведите за социјално осигурување, на начинот и според постапката предвидени со овој член. Иницијатива за ставање на сие барања можат да даваат и одделни работници или групи работници.

(2) Работничкиот совет на работната организација или органот што тој ќе го овласти односно

органот на самоуправувањето на здружението го поднесува барањето од ставот 1 на овој член. За ставање барање од страна на заводот на социјално осигурување потребна е согласност на извршниот одбор на собранието на републичката односно Југословенската заедница на социјалното осигурување.

(3) Кога инспекторите на трудот и рударските инспектори, во вршењето на надзор над применувањето на мерките за заштита при работата, ќе утврдат дека постојат услови за ставање на барањето од ставот 1 на овој член, ќе му поднесат за тоа извештај на надлежниот орган на управувањето на работната организација и на надлежниот завод за социјално осигурување.

(4) Работната организација односно здружението, органот, синдикалната организација или заводот што го става барањето во смисла на ст. 1 и 2 на овој член, обезбедува, пред поднесувањето на барањето на натамошна поставка, стручна обработка на барањето, со соодветна документација, оценка и мислење на соодветните стручни установи односно организации за барањето што се става, и тоа:

1) за работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење за тоа што работата на вршењето на работите на работното место е особено тешка и штетна за здравјето — од установа односно организација што се занимава со проблемите на заштитата при работата, организацијата на работата, медицината на трудот, здравствената заштита или од друга соодветна установа;

2) за работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење затоа што векот на вршењето на професионалната дејност е ограничен со наполнувањето на определени години на животот — од установа односно организација што се занимава со проблемите на физиологијата на трудот и организацијата на уметничките дејности.

(5) Барањата од овој член мораат да содржат документација за тоа:

1) кои општи и посебни мерки на заштитата при работата, според важечките прописи, се применети на работните места опфатени со барањето;

2) кои други мерки се преземени заради отстранување односно ублажување на штетните влијанија на работата на односните работни места (член 41 став 1 точка 1 од Основниот закон за пензиското осигурување);

3) дека на односните работни места постојат штетни влијанија од определен интензитет — и по примената на сите мерки од точ. 1 и 2 на овој став;

4) дека во поглед околностите и работата на односните работни места односно работи се исполнети условите од чланот 41 став 1 точ. 2 и 3 на Основниот закон за пензиското осигурување;

5) дека во поглед дејностите од членот 41 став 2 на Основниот закон за пензиското осигурување се исполнети условите наведени во таа одредба, т. е. дека определената старосна граница објективно оневозможува успешно и квалитетно вршење на професионалната дејност.

(6) За барањата од ставот 4 на овој член задолжително дава мислење и предлог собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување односно, кога се во прашање работни места во состав на организациони единици на Југословенската народна армија — Државниот секретаријат за народна одбрана. Сва мислење се дава врз основа на документацијата поднесена кон барањето односно дополнително дополнета документација што, во смисла на ставот 4, ќе ја прибави собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување односно Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

213.

Врз основа на членот 109 став 1 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66, 42/66, 27/67 и 8/68) во членот 3 став 1 во точката 6 зборовите: „— само за купување средства за производство“ се бришат, а на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 7, која гласи:

„7) на ученици, студенти и други лица вон работен однос — само за купување книги.“

Член 2

Во членот 4 став 2 по зборовите: „ги даваат само“ се додаваат зборовите: „на лицата од членот 3 на оваа уредба“.

Член 3

Во членот 5 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За давање потрошувачки кредити за купување јаглен банките можат по исклучок во времето од 1 април до 30 септември, покрај средствата од ставот 2 на овој член, да користат и други средства со кои располагаат.“

Член 4

Во членот 7 став 1 по зборовите: „самостојно ги утврдуваат“ се додаваат зборовите: „корисниците и“.

Во ставот 2 точката 2 се брише, а во точката 3, која станува точка 2, на крајот на одредбата под д) точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под ф), која гласи:

„ф) на ученици, студенти и други лица вон работен однос — до 800 динари.“

Во ставот 3 зборовите: „до 30 септември 1967 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1 април до 30 септември“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Вкупното задолжување по кредитот, освен за лицата од ставот 2 точка 2 под ф), не може да го премине износот од 10.000 динари.“

Член 5

Во членот 8 став 3 зборовите: „со полагање во готови пари на износ од 10% од височината на одобриениот кредит“ и записката пред тие зборови се бришат.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 54
24 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

214.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 59 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Наредбата за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64) називот се менува и гласи: „Одлука за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните“.

2. Во точката 1 зборовите: „(патнички автомобили и моторцикли)“ се заменуваат со зборовите: „(патнички автомобили, моторцикли и камиони, како и шасии и други делови за овие возила)“.

3. Во сите одредби зборот: „наредба“ во различни членувања се заменува со зборот: „одлука“ во соодветно членување.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 53
24 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

215.

Врз основа на членот 20 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНАТА СТОПА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ГИ ДАВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ

1. На кредитите што им ги дава на деловните банки Народната банка на Југославија наплатува камата по стопа од 6% годишно.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за интересните стопи за кредитите што Народната банка на Југославија им ги дава на деловните банки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66)

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 55
24 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

216.

Врз основа на чл. 37, 39 и 63 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ**

1. Во Наредбата за преземање мерки на границата за здравствена заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67 и 11/68) во точката 1 во уводната реченица по зборот: „од“ се додава зборот: „Италија“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-2880/2

26 април 1968 година
Белград

Заменик
сојузен секретар,
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

217.

Врз основа на членот 54 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64 и 47/65), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА**ЗА ПЛОВИДБАТА ПО РЕКАТА НЕРЕТВА**

1. Со оваа наредба се регулира пловидбата на бродови и чамци во делот од реката Неретва (во понатамошниот текст: реката), кој се протега од нејзината утока до Метковиќ и се граничи:

1) на утоката — со линијата која светлото на црвениот блескот на N главата од насипот го спојува со светлото на белиот блескот на S главата од насипот, преку сигналната црна плутача;

2) кај Метковиќ — по југозападната страна на колскиот мост Метковиќ.

2. Ако со оваа наредба не е определено поинаку, бродови и чамци кога пловат по реката мораат да се придржуваат кон одредбите на Правилникот за одбегнување судири на море („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66).

3. Пловидбата по реката може да се врши дење и ноќе.

4. По реката можат да пловат бродови и чамци со газење до 3,5 m при најнизок водостой.

5. Бродовите и чамците мораат да пловат по реката со својата десна страна.

6. Бродовите и чамците не смеат да пловат по реката при магла која ја намалува видливоста на бреговите на реката и пловните или плутачките објекти на реката.

7. Брод што плови по водата угоре е должен да му се истава од патот на брод кој плови низводно.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа точка, телач кога тегли по водата угоре или низводно има предност пред секој друг брод.

Во текот на пловидбата чамците се должни да им се иставуваат од патот на бродовите.

8. Кога еден брод прстигнува друг брод во истиот правец на пловидбата, бродот кој што прстигнува мора да се огласи со пет кратки звучни сигнали,

На знакот од ставот 1 на оваа точка бродот кој се прстигнува скршнува на својата десна страна, ако околностите го дозволуваат тоа, оставајќи му слободен проод на бродот којшто прстигнува и при тоа дава еден краток звучен сигнал.

9. Кога брод тегли пловни објекти приврзани за боковите тој може да тегли само по еден објект приврзан за секој свој бок, со тоа што вкупната широчина на бродот и пловните објекти приврзани за обата бока на бродот да не смее да изнесува повеќе од 30 m.

10. Кога два брода, што пловат во спротивен правец, ќе се сретнат на утоката на реката, бродот што плови низводно е должен да се огласи со еден долг звук, а бродот што треба да уплови во реката е должен да се запре пред утоката на реката на доволна оддалеченост за да му овозможи слободен и сигурен проод на бродот што треба да исплови од реката.

11. Кога во пловидба по реката минуваат покрај пловни или плутачки објекти, покрај уреди на брегот на реката, покрај места на кои се изведуваат хидротехнички работи, како и покрај населени места, бродовите и чамците мораат најмалку на оддалеченост од 200 m од тие објекти, уреди и места да ја намалат брзината така што да не ја загрозуваат нивната безбедност и да не им нанесуваат штета.

12. На бродови што пловат по реката им е забрането:

1) да прстигнуваат бродови или да се укотвуваат пред утоката на реката, на утоката на реката и на сите други тесни места на реката на кои ја попречуваат или би можеле да ја попречуваат пловидбата;

2) да им го пресекуваат патот на бродови што пловат низводно или по водата угоре на начин кој на тие бродови им ја попречува брзината и правецот на пловидбата.

13. Бродови и чамци можат да минуваат под мостот кај Роготин, и тоа под средината на мостот ако нивната највисока неподвижна точка (врвот од катарката и сл.) изнесува до 14 m, а под страните на мостот покрај столбовите ако нивната највисока неподвижна точка изнесува до 11 m. Овие мери се сметаат при највисок водостой на реката.

Помеѓу столбовите на мостот кај Роготин и брегот им е забранет проод на бродовите.

14. Брод што плови низводно мора да има приготвена котва на крмата.

15. Брод или чамец што за време на пловидба по реката ќе стане неспособен за маневрирање, мора да се укотви на место на кое не може да им ја попречува пловидбата на други бродови.

16. Укотвени и приврзани кон брегот бродови и чамци не смеат кон своите бокови да држат приврзани чамци, сплавови и слични објекти ниту какви и да било предмети што стрчат надвор од боковите на бродот односно чамецот.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка не се однесува на уредите и алатот за работа на бродот од точката 18 на оваа наредба.

17. Секој укотвен брод, освен котвено бело светло на својот преден дел пропишано со Правилникот за одбегнување судири на море, должен е да истакне и едно котвено бело светло на крмата.

18. Багер или друг брод што врши ископ во реката е должен да истакне дење на видно место на страната на слободниот проод знаме на Меѓународниот сигнален кодекс „ТЕ“, а ноќе — две зелени светла вертикално поставени. Овој пловен објект е должен на страната на која не е слободен проодот да истакне ноќе две црвени светла вертикално поставени.

Ако багер или друг брод врши во реката ископ од обете свои страни, тој е должен дење да истакне на видно место на средината на бродот знамиња на Меѓународниот сигнален кодекс „ТЕ“, а ноќе — две зелени светла вертикално поставени на средината.

ната на бродот. Покрај тоа, тој е должен со работни светла (бели) да ги осветли уредите односно алатите со кои се врши ископот.

Светлата од ст. 1 и 2 на оваа точка мораат да бидат видливи од сите страни на хоризонтот во досег 2 N/m. Растојанието помеѓу две вертикално поставени светла мора да изнесува 1.83 m.

Кога не вршат ископ во реката бродовите од ст. 1 и 2 на оваа точка се должни да ги отстранат уредите и алатот за работа така што тие да не стрчат надвор од боковите на бродот и да се повлечат спрема брегот на реката за да им овозможат проод на другите бродови.

19. Забрането е преку реката, над реката на површината на реката или на дното од реката да се поставуваат приврски или други пречки што го попречуваат слободниот проод по реката.

20. Поставување електрични и други водови, кабли, цевки и слични уреди над реката, на површината на реката, на дното од реката или во подземјето на реката е дозволено, ако тие објекти не го попречуваат правилното и безбедно вршење на пловидбата.

Согласност за поставување на објектите од ставот 1 на оваа точка, како и за поставување односно изградба на други инвестициони објекти што можат да го попречуваат правилното и безбедно вршење на пловидбата, дава органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата согласно одредбата на членот 19 точка 4 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67).

21. Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација:

1) ако преку реката, над реката, на површината на реката или на дното од реката поставува приврски или други пречки што го попречуваат слободниот проод по реката (точка 19);

2) ако над реката, на површината на реката на дното од реката или во подземјето на реката поставува електрични и други водови, кабли, цевки и слични уреди без согласност на органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата (точка 20).

За кое и да било дејствие од ставот 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 200 динари.

22. Со парична казна до 200 динари ќе се казни за поморски прекршок лице:

1) кое преку реката, над реката, на површината на реката или на дното од реката поставува приврски или други пречки што го попречуваат слободниот проод по реката (точка 19);

2) кое над реката, на површината на реката, на дното од реката или во подземјето на реката поставува електрични и други водови, кабли, цевки и слични уреди без согласност на органот на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата (точка 20).

23. Со парична казна до 100 динари ќе се казни за поморски прекршок заповедник на брод или друго одговорно лице на брод:

1) ако плови по реката со брод чие газење изнесува над 3,5 m при најнизок водостој на реката (точка 4);

2) ако бродот плови по реката со својата лева страна (точка 5);

3) ако бродот плови по реката при магла што ја намалува видливоста на бреговите на реката и пловните или плутачките објекти на реката (точка 6);

4) ако бродот што плови по водата угоре не му се истава од патот на бродот кој плови низводно (точка 7 став 1);

5) ако бродот што плови по водата угоре или низводно не му се истава од патот на теглач што тегли (точка 7 став 2);

6) ако бродот кој се прстигнува не скршне на својата десна страна кога тоа околноста го дозво-

луваат, оставајќи му го слободен проодот на бродот кој што прстигнува (точка 8 став 2);

7) ако бродот тегли повеќе од по еден пловен објект приврзан за секој свој бок или ако вкупната широчина на бродот и пловните објекти приврзани кон обата бока на бродот изнесува повеќе од 30 m (точка 9);

8) ако во случаите определени во точ. 8 и 10 на оваа наредба бродот не се огласи со сигналите предвидени во тие точки;

9) ако бродот што има намера да впови во реката се сретне со брод што испловува од реката, па не се запре пред утоката на реката на доволна оддалеченост за да му овозможи слободен и сигурен проод на бродот што испловува од реката (точка 10);

10) ако на оддалеченост од најмалку 200 m од пловните или плутачките објекти, уредите или местата наведени во точката 11 на оваа наредба, покрај кои бродот минува, не ја намали брзината на бродот така што да не ја загрози сигурноста на односните објекти, уреди и места, и не предизвика оштетување на нив (точка 11);

11) ако прстигнува друг брод или ако укотнува брод пред утоката на реката, на утоката на реката или на другите тесни места на реката на кои се попречува или би можела да се попречува пловидбата (точка 12 под 1);

12) ако бродот му го пресекува патот на друг брод што плови низводно или по водата угоре на начин кој што на тој брод му ја попречува брзината и правецот на пловидбата (точка 12 под 2);

13) ако со бродот чија највисока неподвижна точка (врвот на катарката и сл.) изнесува над 14 m минува под средината на мостот кај Роготин, односно ако со брод чија највисока неподвижна точка изнесува над 11 m минува под страните на мостот кај Роготин покрај столбовите (точка 13 став 1);

14) ако со бродот минува помеѓу столбовите на мостот кај Роготин и брегот (точка 13 став 2);

15) ако бродот, што плови низводно, нема приготвена котва на крмата (точка 14);

16) ако бродот што за време на пловидбата по реката стане неспособен за маневрирање не се укотви на место на кое не може да ја попречува пловидбата на други бродови (точка 15);

17) ако бродот што е укотвен или за брегот приврзан држи кон својот бок односно кон бокот на бродскиот чамец приврзан чамец, сплав или сличен објект односно какви и да било предмети што стрчат надвор од боковите на бродот односно бродскиот чамец, освен уредите и алатите за работа на бродовите од точката 18 на оваа наредба (точка 16);

18) ако укотвениот брод не истакне едно котвено бело светло на крмата (точка 17);

19) ако багерот односно друг брод што врши ископ во реката не истакне знамиња на Меѓународниот сигнален кодекс и светла со определени карактеристики и досег (член 18 ст. 1 до 3);

20) ако багерот односно друг брод кога не врши ископ во реката не ги истава своите уреди и алат за работа на начинот тие да не стрчат надвор од неговите бакови, или ако не се повлече кон брегот на реката за да им овозможи проод на други бродови (точка 18 став 4);

21) ако преку реката, над реката, на површината на реката или на дното од реката поставува приврски или други пречки што го попречуваат слободниот проод по реката (точка 19).

24. Со парична казна до 100 000 динари ќе се казни за поморски прекршок водител на чамец:

1) ако плови по реката со чамец чие газење изнесува над 3,5 m при најнизок водостој (точка 4);

2) ако чамецот плови по реката со својата лева страна (точка 5);

3) ако чамецот плови по реката при магла што ја намалува видливоста на бреговите на реката и другите пловни или плутачки објекти (точка 6);

4) ако чамецот во текот на пловидбата не му се истапи од патот на брод (точка 7 став 3);

5) ако на оддалеченост од најмалку 200 m од пловните или плутачките објекти, уредите или местата наведени во точката 11 на оваа наредба, покрај кои чамецот минува, не му ја намали брзината на чамецот така што да не ја загрози сигурноста на односите објекти, уреди и места и не предизвика оштетување на нив (точка 11);

6) ако со чамецот чија највисока неподвижна точка (врвот на катарката и сл.) изнесува над 14 m минува под средината на мостот кај Роготин, односно ако со чамецот чија највисока неподвижна точка изнесува над 11 m минува под страните на мостот кај Роготин покрај столбовите (точка 13 став 1);

7) ако чамецот што за време на пловидба ќе стане неспособен за маневрирање не го уководи на место на кое тој не може да ја попречува пловидбата на други бродови и чамци (точка 15);

8) ако уководен или кон брегот приврзан чамец држи за својот бок приврзан чамец, сплав или сличен објект односно какви и да било предмети што сгрчат надвор од боковите на чамецот (точка 16);

9) ако преку реката, над реката, на површината на реката или на дното од реката поставува приврски или други пречки што го попречуваат слободниот проод по реката (точка 20).

25. Оваа наредба влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2618/6

22 април 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

218.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68 и 11/68) во точката 1 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, деловните банки во периодот од 29 април до 10 мај 1968 година задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија ќе ја држат во височина од 28% од основицата утврдена во тој став.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 41

24 април 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др **Никола Миљавиќ**, с. р.

219.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48/67 и 8/68), во точката 4 став 1 одредбата под 4 се брише.

Досегашната одредба под 5, која станува одредба под 4, се менува и гласи:

„4) врз основа на договорот за кредитите дадени за производство и приготвување стоки за извоз и на договорот за кредитите дадени на туристички, угостителски и трговски организации заради нивно приготвување за давање услуги на странски туристи односно за снабдување на странски туристи во текот на туристичката сезона — до височина од 25% од износот на кредитот што банката му го дала на комитентот, а под услов продажбата да е договорена со странски купувач или да постои соодветен доказ дека стоката ќе се извезе односно дека услугите ќе се извршат во предвидениот обем, како и дека наплатата ќе се оствари во девизи што се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања.“

Во досегашната одредба под 6, која станува одредба под 5, на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„6) врз основа на документите за извршениот извоз на стоки на комерцијален кредит заверени од царинарницата — под услов наплатата да се врши во девизи што се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања и рокот на отплатувањето на комерцијалниот кредит, сметајќи од денот на извршениот извоз, да не е подолг од една година, и тоа во височина:

— до 100% од износот на кредитот што банката му го дала на комитентот, ако побарувањето на корисникот на кредитот спрема странскиот купувач втасува во рок до три месеци од денот на поднесувањето на барањето за реесконт;

— до 50% од износот на дадениот кредит на комитентот, ако побарувањето на корисникот на кредитот спрема странскиот купувач втасува во рок од три месеци до една година од денот на поднесувањето на барањето за реесконт;

7) врз основа на документите за извршениот извоз на стоки на комерцијален кредит заверени од царинарницата — под услов рокот за враќање на кредитот даден на комитентот да не е подолг од 90 дена од денот на извршениот привремено царинење на стоките, и наплатата на стоките продадени во странство да се врши во девизи што се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања;

8) врз основа на договорот за кредитите дадени во смисла на членот 2 од Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), под услов користењето на реесконтот по овој основ да не е подолг од една година.

сметатјќи од денот кога му е даден кредитот на комитентот од страна на банката, а до височината:

— од 30% од состојбата на кредитите дадени за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување инвестициони работи во стрпство на кредит;

— од 20% од состојбата на кредитите дадени за продавање на кредит на домашна опрема од сеприско производство во земјата.“

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, банката може да даде кредит со рок за враќање и до 150 дена, ако е во прашање извоз во воневропски земји кој се наплатува во девизи од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања.

Рокот за враќање на кредитот од 90 дена од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка и рокот од 150 дена од ставот 2 на оваа точка, банката може да го продолжи, ако корисникот на кредитот, најдоцна за 15 дена по истекот на рокот договорен за враќање на кредитот, ѝ поднесе решение од Народната банка на Југославија за продолжувањето на рокот за вискување девизи.

Народната банка може, по потреба, да ја менува височината и роковите за користење на реесконтен односно документиран кредит предвидени во ст. 1 до 3 на оваа точка, за што однапред ќе ги извести банките.“

2. Во точката 5 став 1 процентот: „15%“ се заменува со процентот: „20%“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Реесконтниот лимит од ставот 1 односно ставот 2 на оваа точка банката може да го користи врз основа на меници од точката 4 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука најмногу до височина од 75% од износот на тој лимит.“

Досегашниот став 4, кој станува став 5, се менува и гласи:

„Реесконтниот лимит од ставот 1 односно ставот 2 на оваа точка банката може да го пречекори:

1) за дел од кредитите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 1 под 1 и 5 на оваа одлука — ако 40% од реесконтниот лимит веќе искористила врз основа на такви кредити;

2) за дел од кредитот што го реесконттира во смисла на точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука, а кој преминува една четвртина од утврдениот реесконтен лимит, но најмногу до износот од 30% од состојбата на кредитите за извоз дадени во смисла на точката 4 став 1 под 1 и 5 на оваа одлука.“

3. Во точката 7 став 3, на крајот, се додава нова реченица: „Ова ограничување не се однесува на кредитите што банката ги дава за купување и за залихи на домашна пченица од родот на 1968 година.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 473

26 април 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДДЕЛОТ II ТОЧКА 1 ПОД 9 И 10 И ТОЧКА 2 ПОД 4 ДО 12 ОД РЕШЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА УПРАВАТА ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ ВО НЕВЕСИЊЕ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на одделот II точка 1 под 9 и 10 и точ-

ка 2 под 4 до 12 од Решението на работната заедница на Управата за комунални работи во Невесиње бр. 104-5/65 од 26 јули 1965 година, на кое Собранието на општина Невесиње дало согласност со своето решение бр. 03/1 1271/1 од 31 јули 1965 година, врз основа на јавната расправа одржана на 12 февруари 1968 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат одредбите на одделот II точка 1 под 9 и 10 и точка 2 под 4 до 12 од Решението на работната заедница на Управата за комунални работи во Невесиње бр. 104-5/65 од 26 јули 1965 година, на кое Собранието на општина Невесиње дало согласност со своето решение бр. 03/1 1271/1 од 31 јули 1965 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени гласник општине Невесиње“.

3. Причините поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука се следните:

Во одделот II точка 1 под 9 и 10 на наведеното решение Управата за комунални работи во Невесиње ги определува цените за комуналните услуги за користење вода за перење на автомобили и турание вода во резервоар како за автомобили во сопственост на граѓани така и за автомобили во општествена сопственост, а во истиот оддел во точката 2 под 4 до 12 ги определува цените за вршење услуги за чистота што за користење на моторни и запрежни возила се плаќаат во различни износи зависно од видот на возилото и сопственоста на возилото.

Оценувајќи ја законитоста на наведените одредби Уставниот суд на Југославија заведе стано-виште дека Управата за комунални работи во Невесиње незаконито го пропишала надоместокот за перење автомобили и полинење резервоари бидејќи со истото решение пропишала и надоместок за користење на вода што ја плаќаат граѓани и работни организации според количината на потрошената вода односно во паушален износ. Оттаму произлегува дека сопствениците на моторни возила двојно се оптоварени со обврска за плаќање вода, и тоа еднаш по основ на тарифата предвидена за сите граѓани и работни организации а другпат по основ на тарифата од одредбите на одделот II точка 1 под 9 и 10 на решението, та така за иста услуга плаќаат надоместок двапати по различни основи.

Во поглед одредбите на одделот II точка 2 под 4 до 12 на наведеното решение Уставниот суд на Југославија заведе стано-виште дека комуналната работна организација не е овластена да воведува надоместоци за услуги што непосредно им се вршат на граѓаните и работните организации.

Земајќи ги предвид наведените околности, а особено односите создадени со одредбите што беа предмет на оценка на законитоста, Уставниот суд одлучи, во смисла на членот 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, спорните одредби како незаконити да ги укине со тоа што укинувањето одредби да не се применуваат од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ“.

У бр. 540/66

12 февруари 1968 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ТРУД**

Се разрешува Иван Пај од должноста помошник претседател на Сојузниот совет за труд, поради одење на друга должност.

Б. бр. 44

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 83 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За заменик директор на Сојузниот завод за цени се назначува Александер Џкрабан, помошник директор на Сојузниот завод за цени.

Б. бр. 36

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Мирко Јамник, директор на Заводот за цени на СР Словенија.

Б. бр. 37

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Зоран Божиновски, шеф на анализа во Службата на општественото книговодство во Битола.

Б. бр. 38

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

За советник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Митар Бакиќ, претседател на Одборот за план и финансии на Републичкиот собор на Скупштината на СР Црна Гора.

Б. бр. 39

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

За помошник директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи се назначува Јосип Вајдик, генерален директор на „Агромлекпрски комбинат“, Загреб.

Б. бр. 43

17 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 102 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА UNICEF

1. Се разрешуваат од функцијата член на Националната комисија за UNICEF: др Богдан Срдар, Стане Шелих, Марија Рупена-Осолник, Бранка Савиќ и Иванка Кекиќ.

2. Се назначуваат за членови на Националната комисија за UNICEF:

1) Вера Филиповиќ, член на Извршниот одбор на Советот за воспитување и заштита на децата на Југославија и претседател на Републичкиот одбор за воспитување и заштита на децата на СР Босна и Херцеговина;

2) Мајда Гаспари, републички секретар за здравство и социјална заштита на СР Словенија;

3) Милка Малеска-Вранишевиќ, член на Централниот одбор на Југословенскиот црвен крст и секретар на Републичкиот одбор на Црвен крст на СР Македонија;

4) др Карло Пансини, професор на Медицинскиот факултет на Свеучилиштето во Загреб и управник на Центарот за заштита на мајката и детето во Загреб;

5) Милка Трбоевиќ, член на Сојузната конференција за општествена активност на жените и секретар на Комисијата за општествена активност на жените на СР Хрватска.

Б. бр. 40
17 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Мароко

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Мехди Мрани Жентар, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кралството Мароко во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 19
2 март 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Грција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Vasilios Elefteriadis, жеран на Генералниот конзулат на Кралството Грција во Скопје.

Бр. 20
6 март 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
211. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување —	341
212. Закон за утврдување работните места на кои стажот на осигурување се смета со наголемено траење — — — — —	345
213. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — — — — —	350
214. Одлука за измени на Наредбата за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните — — — — —	350
215. Одлука на каматната стопа за кредитите што Народната банка на Југославија им ги дава на деловните банки — — — — —	350
216. Наредба за дополнение на Наредбата за преземање мерки на границата за здравствена заштита на добитокот — — — — —	351
217. Наредба за пловидбата по реката Неретва — — — — —	351
218. Одлука за измена на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	353
219. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање — — — — —	353
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на одредбите од одделот II точка 1 под 9 и 10 и точка 2 под 4 до 12 од Решението на работната заедница на Управата за комунални работи во Невесиње — — — — —	354